

## Досие на годишен план

За период 2020 - Верзија 1

### ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **Државно Правобранителство на РСМ**

I.1.2) Адреса: **Булевар Гоце Делчев бр.18**

I.1.3) Град и поштенски код: **Скопје 1000**

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: **Сабедин Муслиџи**, адреса на е-пошта: **s.musliji@dprsm.gov.mk** телефон/факс: **02/3230-214/**

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

**Државни органи - Општи јавни услуги**

### ДЕЛ II: Планирани набавки во годишниот план

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Проценета вредност	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Набавка на гориво за моторни возила	09000000-3	Стоки	Набавки од мала вредност	254.237,00 ден.	Февруари		
Набавка на Тонери	30000000-9	Стоки	Набавки од мала вредност	338.983,00 ден.	Февруари		
Набавка на компјутери и печатари	30000000-9	Стоки	Поедноставена отворена постапка	847.458,00 ден.	Февруари		
Набавка на Канцелариски материјал	30000000-9	Стоки	Набавки од мала вредност	338.983,00 ден.	Мај		
Набавка на Канцелариски мебел	39000000-2	Стоки	Набавки од мала вредност	423.729,00 ден.	Мај		
Набавка на течни горива-Ел-1	09000000-3	Стоки	Набавки од мала вредност	254.237,00 ден.	Октомври		

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Проценета вредност	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Поправка и одржување на возила	50000000-5	Услуги	Набавки од мала вредност	169.491,00 ден.	Февруари		
Поправка и одржување на фотокопири и печатари	50000000-5	Услуги	Набавки од мала вредност	211.864,00 ден.	Февруари		

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Проценета вредност	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Поправка о одржување на компјутери	50000000-5	Услуги	Набавки од мала вредност	169.491,00 ден.	Февруари		
Примарна здравствена заштита	85000000-9	Услуги	Посебни услуги (под 10.000/20.000 евра)	254.237,00 ден.	Мај		
Набавка на услуги за печатење и укоричување	22000000-0	Услуги	Набавки од мала вредност	254.237,00 ден.	Септември		
Хотелско сместување(Семинар)	55000000-0	Услуги	Посебни услуги (под 10.000/20.000 евра)	254.237,00 ден.	Септември		
Интернет услуги	64000000-6	Услуги	Набавки од мала вредност	381.356,00 ден.	Септември		

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на работи

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Проценета вредност	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Не се пронајдени соодветни записи							

Датум на првична објава на ЕСЈН **24.01.2020**

Датум на објава на верзија **24.01.2020 15:29**